



## ИЗЈАВА

### за согласност за ментор на студент на трет циклус-докторски студии

Се согласувам да бидам ментор на \_\_\_\_\_ (име и презиме) запишан/а на трет циклус–докторски студии во учебната \_\_\_\_/\_\_\_ година на студиската програма \_\_\_\_\_ на Меѓународен Универзитет Визион во Гостивар.

## STATEMENT

### for the consent of being a mentor to a third cycle - doctoral studies

I agree to be the Mentor of \_\_\_\_\_ (name and surname), enrolled in a third cycle - doctoral studies in the academic year of \_\_\_\_/\_\_\_ of the study program \_\_\_\_\_ of the International Vision University in Gostivar.

Датум и место/  
Date and place:

Ментор/ Mentor

\_\_\_\_\_  
име, презиме и потпис/  
name, surname and signature